

## Извештај со најзначајните показатели со датум 30.06.2025 година

| Реден број | Најзначајни показатели                                      | Износ во 000 денари / Процент | Забелешка                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                           | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b>   | <b>Структура на сопствените средства</b>                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,1        | Редовен основен капитал (РОК)                               | 433.666                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,2        | Додатен основен капитал (ДОК)                               | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,3        | Основен капитал                                             | 433.666                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,4        | Дополнителен капитал (ДК)                                   | 38.823                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1,5</b> | <b>Сопствени средства</b>                                   | <b>472.489</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b>   | <b>Капитал потребен за покривање на ризиците</b>            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,1        | Кредитен ризик                                              | 122.661                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,2        | Валутен ризик                                               | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,3        | Оперативен ризик                                            | 24.563                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,4        | Ризик од промена на цените на стоките                       | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,5        | Пазарни ризици                                              | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,6        | Ризик од порамнување / испорака                             | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,7        | Ризик од другата договорна страна                           | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2,8</b> | <b>Вкупен капитал потребен за покривање на ризиците</b>     | <b>368.060</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>   | <b>Вкупен износ на активата пондерирана според ризиците</b> | <b>1.840.302</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4</b>   | <b>Стапка на адекватност на капиталот</b>                   | <b>25,67</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b>   | <b>Стапки пропишани од Народната банка</b>                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,1        | Редовен основен капитал                                     | 11,25                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,2        | Основен капитал                                             | 15,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,3        | Стапка на адекватност на капиталот                          | 20,00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b>   | <b>Стапка на нефункционалните кредити</b>                   | <b>3,22</b>                   | Стапката на нефункционални кредити е добиена како сооднос помеѓу нефункционалното портфолио (категиорија на ризик В сомнителни, Г и Д) и вкупното активно портфолио на штедилницата. Споредено со 31.12.2024год., кога стапката на нефункционални кредити изнесувала 3,13%, не е констатирана позначителна промена. |
| <b>7</b>   | <b>Стапка на повратот на активата</b>                       | <b>1,31</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8</b>   | <b>Стапка на повратот на капиталот и резервите</b>          | <b>4,75</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9</b>   | <b>Вкупна стапка на заштитните слоеви на капиталот</b>      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10</b>  | <b>Стапка на задолженост</b>                                | <b>0,27</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,1       | Износ на изложеноста                                        | 1.622.476                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11</b>  | <b>Ликвидност</b>                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,1       | Стапка на покриеност со ликвидност                          | 583,47                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,2       | Просечна вредност на стапката на покриеност со ликвидност   | 437,75                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,3       | Просечна вредност на ВКЛА                                   | 123.003,24                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,4       | Просечна вредност на ВПО                                    | 79.717,64                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,5       | Просечна вредност на ВПП                                    | 67.070,63                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11,6       | Просечна вредност на НПО                                    | 37.605,01                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |